

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 107 став (2) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10 и 53/11) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА УСЛОВИТЕ ЗА ПОМОШ ДЕ МИНИМИС КОЈА СЕ ДОДЕЛУВА НА СЕМЕЈНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

*

* Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Регулатива (ЕЗ) бр.1535/2007 на Комисијата од 20 декември 2007 година за примена на членовите 87 и 88 на Договорот на ЕЗ за де минимис помош во областа на земјоделското производство ,CELEX 32007R1535.

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на утврдување на исполнетоста на условите за помош Де минимис која се доделува на семејни земјоделски стопанства.

Член 2

Одредбите на овој правилник се применуваат за помош во областа на земјоделското производство, со исклучок на:

- помош чиј износ е утврден врз основа на цената или количината на производи ставени на пазарот;
- помош за активности кои се однесуваат на извозот, односно помош директно поврзана за извезените количини, за основање и работење на дистрибутивна мрежа или за други тековни расходи поврзани со извозната активност;
- помош во контингент за користење на домашни над увезени земјоделски производи;
- одобрена помош на земјоделски стопанства во потешкотија. Земјоделско стопанство во потешкотија е земјоделско стопанство кое не е во можност да ги исполнува своите обврски од сопствени ресурси или со средства што може да ги добие од својот сопственик/акционер или кредитор, со цел да ги запре загубите, кои без надворешна интервенција од давателите на помош со сигурност ќе доведат до краткорочен и долгорочен престанок со работа на земјоделското стопанство.

Помошта Де минимис се смета за доделена во моментот кога земјоделско стопанство- корисник на помошта се стекнало со право да ја добие помошта Де минимис.

Член 3

Утврдување на исполнетоста на условите од член 2 на овој правилник се врши на следниот начин:

1. Доколку земјоделското стопанство за прв пат остварува право на помош Де минимис, треба да достави документ дека:

- е запишано во регистарот на земјоделски стопанства,
- е во списокот на баратели кои не можат да остварат право на државна помош по никој друг основ согласно Закон за земјоделство и рурален развој (во понатамошен текст Законот), кој се обезбедува од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,
- е корисник на друг вид на помош примена за време на претходните две фискални години и тековната фискална година, со обезбедување на изјава, во која наведува податоци за видот и висината на помошта.

2. Доколку земјоделското стопанство е корисник на доделена помош и е евидентирано во книгата за евиденција на доделената државна помош во земјоделството и руралниот развој, треба да достави документ дека:

- е запишано во регистарот на земјоделски стопанства,
- е во списокот на баратели кои не можат да остварат право на државна помош по никој друг основ согласно Законот, кој се обезбедува од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Член 4

Вкупната помош Де минимис согласно максималниот износ утврден со член 107 став (4) од Законот се изразуваат како грант во бруто износ без персонален данок или други давачки. Во случај кога се доделува помош во друг вид освен во грант, износот на помошта која треба да се земе во предвид е еквивалентен на бруто вредноста на помошта.

Помошта која се исплаќа на рати се намалува до вредноста што ја има во моментот на нејзиното доделување. Каматната стапка што се користи за пресметување на намалувањето и

пресметување на бруто грант еквивалентот е важечката референтна стапка во времето на доделување на помошта.

Член 5

Одредбите на овој правилник се применуваат само за помош во однос на која е можно однапред ех ante прецизно да се пресмета бруто грант еквивалентот на помошта, т.е бруто грант еквивалентот на помошта може да се пресмета без да мора да се преземе оценување на ризик што претставува транспарентна помош.

При оценка на постоење на транспарентна помош особено се применуваат следните правила:

а) помошта која се состои во кредити треба да се третира како транспарентна Де минимис помош кога бруто грант еквивалентот е пресметан врз основа на пазарните каматни стапки кои преовладуваат во времето на доделување на грантот;

б) помошта која се состои во капитални инјекции не се смета како транспарентна Де минимис помош, освен ако вкупниот износ на јавната капитална инјекција не го надминува максималниот износ утврден со член 107 став (4) од Законот;

в) помошта во вид на мерки за ризичен капитал нема да се смета како транспарентна Де минимис помош, освен ако односната шема за ризичен капитал обезбедува капитал само до максималниот износ утврден со член 107 став (4) од Законот соодветно за секое земјоделско стопанство и

г) индивидуалната помош која е обезбедена според гарантна шема на претпријатија кои не се претпријатија со потешкотии се третира како транспарентна Де минимис помош кога гарантираниот дел од основниот заем предвиден според таква шема не надминува 900.000,00 денари по земјоделско стопанство. Ако гарантираниот дел од основниот кредит се однесува само на определен процент од максималниот износ утврден со член 107 став

(4) од Законот, се смета дека бруто грант еквивалентот на таа гаранција се совпаѓа со истиот процент од износот утврден во овој член од законот. Гаранцијата не треба да надмине 80% од основниот кредит.

Член 6

Пред доделување на помош Де минимис, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство писмено го известува земјоделското стопанство за можниот износ на помошта (изразена како бруто грант еквивалент) согласно Законот и овој правилник.

Во случај кога се доделува помош Де минимис на различни земјоделски стопанства врз основа на шема на помош, при што се доделуваат различни износи на индивидуална помош во рамките на шемата, давателот на помошта може да одбере да ја исполни оваа обврска преку информирање на земјоделското стопанство дека планира да додели определена фиксна сума која е во рамките на максималниот износ на помошта утврден со член 107 став (4) од Законот.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08 - 4184/5
20 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

**REPUBLIC OF MACEDONIA / EUROPEAN UNION: NOTIFICATION OF PLANTS, PLANT PRODUCTS, OTHER
OBJECTS OR HARMFUL ORGANISM PRESENTING AN IMMINENT PHYTOSANITARY DANGER
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА/ЕВРОПСКА УНИЈА: ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ, ДРУГИ
ОБЈЕКТИ ИЛИ ШТЕТЕН ОРГАНИЗМ КОИ ПРЕДСТАВУВА НЕПОСРЕДНА ФИТОСАНИТАРНА ОПАСНОСТ**

1. ПРАКАЧ/CONSIGNOR a. Име/Name : b. Адреса/Address : c. Земја/Country :	2. ДОСИЈЕ ЗА ЗАДРЖУВАЊЕТО/INTERCEPTION FILE a. Национален референтен број / National Reference Number : Пратка од /Consignment from : [+] b. Трета земја/Third Country [+] c. ЕУ /EU Барање порака да биде препратена /Request for message to be sent [+] d. до Земјите Членки на Member States [+] e. до ЕППО до EPPO
3. ПРИМАЧ/CONSIGNEE a. Име/Name : b. Адреса/Address : c. Земја/Country : d. Земја на дестинација/Destination Country: e. Место на дестинација/Destination Place:	4. ПЛИКОВ/ENVELOPE a. Организација за заштита на растенија/ Plant protection organization of : b. До /To : 5. ИЗВОЗ/EXPORT a. Земја на извоз /Exporting Country : b. Место на извоз /Place of export 6. ПОТЕКЛО/ORIGIN a. Земја на потекло /Country of origin : b. Место на потекло /Place of origin :
7. ТРАНСПОРТ/TRANSPORT a. Начин(и) на транспорт /Mode(s) of transport : b. Транспортни(и) средство(а)/Mean(s) of transport : c. Соплика(и)/Identification(s) : d. Место на влез /Point Of Entry a. POE's Country : b. POE's Place :	9. Идентификација на пратката/Identification of Consignment a. Вид на документот /Type of document : b. Број на документот/Document number : c. Земја на издавање /Country of issue : d. Место на издавање /Place of issue : e. Дата на издавање /Date of issue :
10. ОПИС НА ЗАДРЖАН ДЕП НА ПРАТКАТА/DESCRIPTION OF THE INTERCEPTED PART OF THE CONSIGNMENT a. Вид на пакувањето(а)/ контејнер(и)/Type of package(s)/container(s) : b. Карактеристична (и) ознака (и) /Distinguishing mark(s) of package(s)/container(s): c. Број(еви) на пакувањето(а)/ до контејнер(и) /Number(s) on package(s)/container(s): d. Растенија, растителни производи или други објекти /Plant, plant product or other object : e. Класа на производот /Class of commodity :	11. Нето маса/ Волумен /Број на единици во пратката /Net Mass/Volume/Number of units in consignment : a. МББ /MVN : b. Единица мерка /Unit of measure : 12. Нето маса/ Волумен /Број на единици во задржаниот деп/ Net Mass/Volume/Number of units in intercepted part : a. МББ /MVN : b. Единица мерка/ Unit of measure : 13. Нето маса/ Волумен /Број на единици во контаминирано дел /Net Mass/Volume/Number of units in contaminated part : a. МББ/ MVN : b. Единица мерка /Unit of measure :
14. ПРИЧИНА ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ/REASON FOR INTERCEPTION a. Причина /Reason : b. Научно име на штетниот организам /Scientific name of the harmful organism : c. Опсег на контаминацијата /Extent of contamination :	
15. МЕРКА(И) ПРЕВЗЕМАНИ НА ПРАТКАТА/MEASURE(S) TAKEN ON CONSIGNMENT a. Мера/ Measure : b. Опсег на мера/ Extent of measure : ОПРЕДЕЛЕН КАРАНТИН/QUARANTINE IMPOSED c. Карантин почеток датум/ Quarantine Begin date : d. Карантин предвиден датум на престанок /Quarantine Anticipated end date : e. Карантин датум на престанок /Quarantine End date : f. Земја на карантинот /Country of Quarantine : g. Место на карантинот/Place of Quarantine:	16. СПОСОБЕН ТЕКСТ/FREE TEXT
17. Информација за задржување /Information on the interception a. Место/ Место на проверка /Place/Check point : b. Национална служба/Official service : c. Дата /Date :	18. ПРАКАЧ НА ПОРАКАТА /SENDER OF THE MESSAGE a. Национална служба /Official service : b. Службен печат /Official stamp : c. Лицето одговорно за досието /Person responsible for the file : d. Дата/Date :

Legend of Box 15 / Упатство за пополнување на точката 15. Известувањето за задржување на пратка растенија, растителни производи и други објекти или штетен организам кои представуваат непосредна фитосанитарна опасност

Measure: Мерки:

<u>Code - Код</u>	<u>Description - Опис</u>
!!	OTHERS - Други
01	REQUEST FOR APPROPRIATE DOCUMENTS – Барање за соодветни документи
02	DESTRUCTION - Уништување
03	REJECTION / ENTRY REFUSAL – Отфрлање / Одбивање на влез
04	REMOVAL OF THE CONTAMINATED PRODUCTS - Отстранување на контаминирани производи
05	QUARANTINE IMPOSED – Определен карантин
06	TEST IN LABORATORY OF THE CONTAMINATED PRODUCTS – Тестирање во лабораторија на контаминирани производи
07	APPROPRIATE TREATMENTS – Соодветни третмани
08	RELEASE OF THE CONSIGNMENT – Ослободување на пратката
09	DEPOSIT - Депонирање
10	INDUSTRIAL PROCESSING – Индустриска обработка
11	REQUEST TO COMPLY WITH E.U. LEGISLATION – Барање за усогласување со ЕУ законодавство
12	TO INFORM THE IMPORTER – Информирање на увозникот
13	NO MEASURE TAKEN UNDER SUPERVISION OF P.P.S. - Не е преземена мерка под надзор на Фитосанитарниот инспектор
14	GRANTING OF A SPECIAL IMPORT AUTHORIZATION - Добивање на посебно Одобрение за увоз
15	RE-EXPORT - Реекспорт
16	EXTENSIVE EXAMINATION - Екстензивно (подетално) испитување
??	UNKNOWN - Непознато

Extent of measure - Опсег на мерки

<u>Code - Код</u>	<u>Description - Опис</u>
!	OTHER - Друго
1	THE INTERCEPTED PART OF THE CONSIGNMENT – Задржан дел од пратката
2	CONTAMINATED PRODUCTS – Контаминирани производи
3	PACKING MATERIAL – Материјал за пакување
4	MEANS OF TRANSPORT – Средства за транспорт
?	UNKNOWN - Непознато